



ЕКСХУМИРАНИТЕ ТЕЛА ДОКАЗ ЗА ХАГ?

■ Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА

Ставот на Нобило е дека обвинението против поранешниот министер за внатрешни работи на Република Македонија е премногу тенко, и дека може лесно да се одбрани. Потребна е само добра стратегија.

Двајцата македонски патриоти Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, кои во воениот конфликт во 2001 година ја бранеа Република Македонија од албанската терористичка ОНА, речиси една година се наоѓаат во затворот Шевенинген. Овој некогашен дворец денес е седиште на обвинетите за воени злосторства, сторени на просторите на поранешна Југославија, односно секаде онаму каде во раните деведесетти беснееја војни. Во него со години престојуваат

политички и воени лица од Босна, Србија, Хрватска, Косово и Република Српска, меѓу кои и претседатели на држави, министри, команданти или, пак, генерали, но и таканаречени обични лица, кои за несреќа се нашле на местото на "настанок". Дел од нив сè уште правно се борат чекајќи ја конечната одлука на Судот за тоа колкава ќе биде нивната казна, согласно делото кое го сториле, а некои веќе мирно го "отслужуваат" она за кое високиот Трибунал дал последен збор. Сепак, едно е заедничко за

сите нив. Сите го носат името воени злосторници. Во овој список на злосторници, за жал, се запиша и Република Македонија, со двајцата свои единствени херои на новото време. Но, можеме ли да кажеме дека тие се злосторници. Претпоставувам дека ниеден Македонец нема да каже ништо слично. Но, судот е суд, особено ако е Хашки трибунал, чија основна дејност е да ги бара и осуди евентуалните сторители на кривични дела. Оние крупните риби од кројот на Радован Караџиќ, Ратко Младиќ и Анте Готовина се сè уште во бегство, а ситните како Бошкоски и Тарчуловски, кои патем речено и пред да ги побара Хаг, веќе се наоѓаат во Шевенинген.

ГОЏО И НЕГОВИОТ ТИМ СЕ УШТЕ РАБОТАТ НА ДОКАЗИТЕ!

Речиси по една година, и по неколку одржани статутарни Комисии, на крајот на

тен", сериозно работи на обвиненијата, подготвувајќи ја одбраната, иако од таму потенцираат дека за тоа им треба многу време, калкулирајќи со бројка од осум до десет месеци. Но, се чини, велат од таму, дека и Обвинителството не е комплетно подготвено, пред сè, ако се суди според фактот дека нивните истражители веќе четири години го истражуваат овој предмет, и сè уште не се комплетно подготвени, пред сè, поради тоа што сегашното обвинение против Бошкоски е премногу тенко. Она што од авион може да се забележи е дека истото има повеќе политичка тежина, отколку кривична. Токму поради овој факт, истражите-лите одат чекор напред и деновиве, како што дознаваме, подготвуваат тим кој наскоро треба да пристигне во Скопје, за да го доистражи случајот. Но, и не само тоа, туку и да ја истражи неговата имотна состојба, која неколку пати е вештачена, а сè уште е предмет на неверување.

НОБИЛО, ИЛИ 15 ГОД ЗАТВОР!?

месецов, конечно се очекува да биде закажан терминот за отпочнување на судењето на првообвинетиот од Република Македонија, министерот за внатрешни работи Љубе Бошкоски. Адвокатскиот тим, кој ќе го застапува Бошкоски, кој Хашкиот трибунал го товари за случајот "Љубо-

Имено, тие, и покрај уредно доставените имотни листови и хипотеки, уште еднаш ќе ја испитуваат имотната состојба на поранешниот министер за внатрешни работи, во Скопје, Тетово, но и во Пула, за конечно да одлучат колкави трошоци треба да им одредат на адвокатите на

Бошкоски. Според нашите информации, куќата која Бошкоски на негово лично име ја поседува во Скопје, е под хипотека на Комерцијална банка, додека имотот во Хрватска, за кој многу пати се говорело, исто така, е под хипотека, но овој пат на Рајфазен банка од Австрија. Останатиот дел, односно куќата во неговото родно место Чelopeк, е во сопственост на неговата мајка.

Адвокатскиот тим, пак, на Бошкоски предводен од браќата адвокати од Охрид, Драган и Александар Гоџо, како и Сашо Дуковски, последниве четири месеци сериозно работат на одбраната, но она што во моментот за нив е важно е одлуката по поднесената жалба за Бошкоски да може да се брани од слобода. Во жалбата е потенцирана и гаранцијата која Владата на Република Македонија во името на државата ја даде за двајцата обвинети Бошкоски и Тарчуловски. Во оваа насока, особено треба да се потенцира оваа гаранција на Владата која, како што посочуваат нашите извори, е дури цели девет реда, и во неа речиси и да не пишува ништо. Од таму мали се шансите да дочекаме Бошкоски и

на Хашкиот трибунал. Пред сè, во одбраната на поранешниот претседател на Република Југославија Слободан Милошевиќ. Овој адвокатски тим засега не ја открива стратегијата на одбраната на Бошкоски, но се надева дека ќе биде исполнета обврската на обвинителите, кои според прописите на Хашкиот трибунал, мораат и на одбраната да ѝ ги достават сите докази до кои дошле во текот на истрагата. Почнувајќи од оние кои се насочени против обвинетите, но и оние кои од друга страна би биле од некаква корист за одбраната. Иако нештата се движат прилично бавно, сепак адвокатите на Бошкоски веруваат во успех, но

ХРВАТСКИОТ АДВОКАТ ГАРАНТИРАЛ СЛОБОДА ЗА БОШКОСКИ!

Соочено со ваквата ситуација, Здружението за поддршка на Љубе Бошкоски од Скопје, чиј претседател е Мане Јаковлевски, сериозно се впушти во потрага по финансиски средства, кои би се искористиле за ангажирање на овие двајца британски адвокати, но и на хрватскиот адвокат, Антон Нобило, кој патем речено има неспоредливо големо искуство со хашките истражители. Проблемот за неговото ангажирање е високиот паричен износ, кој тој го бара за себе,

Бошкоски, Виолета, тој сериозно го разгледувал обвинението подготвено од страна на Хашкиот трибунал. Како што дознаваме, неговиот став е дека обвинението против поранешниот министер за внатрешни работи на Република Македонија е премногу тенко, и дека може лесно да се одбрани. Потребна е само добра стратегија, која тој сигурно ја има, со оглед на неговото големо искуство, и брилијантна одбрана во хашките судници. Тој, како што посочуваат нашите извори, проучувајќи го обвинението и доказите, потенцирал дека обвинението сигурно ќе падне доколку тој е првиот адвокат на Бошкоски. Ваквите тврдења Нобило ги конципираше на три клучни точки. Првата е дека Љубе Бошкоски е единствен министер за внатрешни работи, кој во времето на своето министерување поднел кривични пријави против Н.Н. лице за случајот "Љуботен". Односно за истиот оној за кој се наоѓа во Холандија. Втората точка е дека во Министерството за внатрешни работи во Република Македонија постои писмена документација, која говори дека токму Бошкоски во својство на министер за внатрешни работи формирал комисија, која го истражувала овој случај. За тоа Хаг е информиран, но истото не е земено предвид. И третата точка која говори за достапноста на хашките истражители, за информациите кои во секое време можат да ги добијат од македонската Влада, со што всушност МВР се претвора во сервис на Хаг.

Останатите тајни од можната одбрана на Нобило би се дознале доколку тој биде ангажиран за бранител на Бошкоски. Во спротивно, велат нашите извори, со оваа гарнитура на адвокати не е исклучена можноста поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски да биде осуден најмалку 15 години затвор. Токму затоа тие апелираат дека е неопходно да се најдат финансиски средства.



ПОЛИТИЧКА ИЛИ КРИВИЧНА ОДЛУКА ЗА ЉУБЕ?

Тарчуловски да се бранат од слобода, како што е случајот со поранешниот премиер на протекторатот Косово, Рамуш Харадинај, кој иако е со тешки обвинувања, сепак е на слобода. Но, како и да е, адвокатскиот тим работи на случајот, а од неодамна во него се вклучи и адвокатот Ненад Јанакиевиќ кој, пак, со совети ќе биде потпомогнат од познатиот белградски адвокат Тома Фила, кој има големо искуство со работата

секако дека проблем претставуваат паричните средства, кои се повеќе од малку. Како што е познато, Владата на Република Македонија одвои по 100.000 евра за одбраната, но тие средства дефинитивно не можат да ги покријат трошоците и на овие адвокати, а камоли да се ангажираат странски од типот на спомнуваните во јавноста, двајца британски адвокати, кои патем го застапуваат и кралското семејство.

а кој семејството на Бошкоски не може да му го даде. Токму затоа, Здружението е во потрага по финансии, односно донации од сите Македонци ширум светот, кои навистина имаат намера да му помогнат на Бошкоски.

Парични средства можеби и ќе бидат пронајдени, но она што е важно е тоа дека Антон Нобило не смее да се остави на страна, бидејќи според нашите информации, по барање на сопругата на

ИНИ